

6 Собирање и одземање цели и децимални броеви

Собирање цели и децимални броеви

Целите и децималните броеви ги собираме и ги одземаме на ист начин како и целите броеви.

Целиот број го запишуваме како децимален број со нули на децималните места.

Броевите ги подредуваме, така што цифрите со иста месна вредност ги запишуваме една под друга.

Пример 1

Пресметај: а) $27 + 15,8$ б) $-35,25 + 51$ в) $-89,09 - 18$

а)

Десетки	Единици	,	десеттинки
2 1	7	.	0
+ 1	5	.	8
4	2	.	8

Запишуваме 0 на празното место кај целиот број за да ги израмниме двета броја оддесно.

Добиваме дека $27 + 15,8 = 42,8$

$$\begin{aligned} \text{б)} \quad & -35,25 + 51 \\ & = 51 - 35,25 \\ & = 15,75 \end{aligned}$$

Десетки	Единици	,	десеттинки	стотинки
4 8	10 8	.	9 8	1 0
- 3	5	.	2	5
1	5	.	7	5

Запишуваме нули на празните места кај целиот број за да ги израмниме двета броја оддесно.

$$\begin{aligned} \text{в)} \quad & -89,09 - 18 \\ & = -(89,09 + 18) \\ & = -107,09 \end{aligned}$$

Стотки	Десетки	Единици	,	десеттинки	стотинки
	8 1	9	.	0	9
	+1	8	.	0	0
1	0	7	.	0	9

Запишуваме 0 на празните места кај целиот број за да ги израмниме двета броја оддесно.

ЗАДАЧИ

1. Пресметај ги вредностите на изразите. Користи различни стратегии за пресметување. Прикажи го начинот на кој си решавал.
- а) $65 + 49 + 12,84$ б) $56 - 45,23 - 89$ в) $671,7 - 69$
 г) $7656 + 312 - 5,07$ д) $764,78 - 564$ ж) $671,7 - 0,29$
 е) $-543,65 + 458$ з) $4,89 - 65$ и) $1040 - 89,09$

Собирање и одземање децимални броеви

При вертикално собирање или одземање децимални броеви, децималните запирки мора да бидат вертикално израмнети. Ако има потреба, користиме табели со месни вредности.

Пример 2

Пресметај.

а) $4,9 + 2,15$ б) $4,7 - 2,46$

а)

Единици	.	десеттинки	стотинки
4	.	9	0
+ 2	.	1	5
7	.	0	5

Запишувааме 0 на празното место за двата броја да се израмнат оддесно.

б)

Единици	.	десеттинки	стотинки
4	.	7	0
- 2	.	4	6
2	.	2	4

Запишувааме 0 на празното место за двата броја да се израмнат оддесно.

ЗАДАЧИ

1 Одреди ја вредноста на изразите:

а) $6,24 + 8,35$ б) $11,42 + 25,39$
 д) $23,3 + 5,42$ ж) $16,77 + 9,5$
 з) $0,48 + 7,8$ с) $67,043 + 5,672$

в) $4,78 + 8,43$ г) $19,45 + 9,83$
 е) $8,72 + 14,9$ ж) $123,8 + 9,37$
 и) $9,95 + 0,478$ џ) $12,376 + 7,8$

2 Одреди ја вредноста на изразите:

а) $4,72 - 2,51$ б) $23,78 - 9,35$
 д) $48,65 - 12,78$ ж) $32,27 - 1,49$
 з) $74,9 - 3,67$ с) $11,8 - 4,36$

в) $13,73 - 2,44$ г) $19,38 - 6,65$
 е) $82,77 - 25,93$ ж) $45,42 - 7,35$
 и) $34,9 - 8,77$ џ) $1,75 - 0,688$

7 Делители и содржатели

Содржателите на бројот 6 се: 6, 12, 18, 24, 30, 36, ...

Содржателите на бројот 9 се: 9, 18, 27, 36, 45, 54, ...

Заеднички содржатели на 6 и 9 се: 18, 36, 54, 72, ...

Најмалиот заеднички содржател (НЗС) на броевите 6 и 9 е бројот 18.

Делители на некој број се броевите со кои тој може да се подели без остаток.

Делители на 18 се: 1, 2, 3, 6, 9 и 18.

Делители на 27 се: 1, 3, 9 и 27.

Заеднички делители на 18 и 27 се 1, 3 и 9.

Најголем заеднички делител (НЗД) на 18 и 27 е 9.

Некои броеви имаат само два делитела. На пример 7 (со делители 1 и 7), 13 (со делители 1 и 13) и 43. Броевите што имаат само два делитела се наречени **прости броеви**.

Првите десет прости броја се: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 и 29.

$$6 \cdot 1 = 6 \quad 6 \cdot 2 = 12 \quad 6 \cdot 3 = 18 \quad \dots$$

$$9 \cdot 1 = 9 \quad 9 \cdot 2 = 18 \quad 9 \cdot 3 = 27 \quad \dots$$

18 36 54 ... се наоѓаат и во двете листи на содржатели

$3 \cdot 6 = 18$ значи дека 3 и 6 се делители на 18.

Секој цел број поголем од 1, а не е прост број, може да се запише како производ од прости броеви.

Еве некои примери:

$$84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 \quad 45 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \quad 196 = 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7$$

Може да примениме **стебло на делители** за да ги најдеме и да ги прикажеме делителите.

Еве како да го нацртате стеблото на делители за бројот 120.

1 Нацртајте гранки од 120 до двата броја што помножени даваат 120. Во нашиот пример се одбрани броевите 12 и 10.

2 Сторете го истото за 12 и за 10. $12 = 3 \cdot 4$ и $10 = 2 \cdot 5$

3 Броевите 3, 2 и 5 се прости, па затоа тука запрете.

4 $4 = 2 \cdot 2$, затоа нацртајте уште две гранки.

5 Сега запрете бидејќи сите броеви на краевите се прости.

6 Помножете ги сите броеви што се наоѓаат на краевите на гранките.

$$120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$

Стеблото на делители можете да го нацртате на различни начини.

Еве уште едно стебло за бројот 120.



Броевите на краевите на гранките се исти.

Резултатот може да го запишете така: $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$.

Малечкиот број 3 записан до бројот 2 е наречен степенов показател. 2^3 означува $2 \cdot 2 \cdot 2$.

Да провериме дали се точни следните равенства.

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \quad 75 = 3 \cdot 5^2$$



Да провериме дали се точни следните равенства.

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$75 = 3 \cdot 5^2$$

Можеме да ги примениме овие изрази за да ги најдеме НЗС и НЗД на 60 и 75.

За да го најдеме НЗС, ги множиме сите прости делители на двета броја, но земајќи ги предвид со нивниот најголем степенов показател.

$$\text{НЗД}(60, 75) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 4 \cdot 3 \cdot 25 = 300$$

За да го најдеме НЗД, ги множиме оние прости делители што се делители и на двета броја, но земајќи ги предвид со нивниот најмал степенов показател.

$$\text{НЗС}(60, 75) = 3 \cdot 5 = 15$$

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$75 = 3 \cdot 5^2$$

Две двојки, една тројка, две петки.

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$


$$75 = 3 \cdot 5^2$$

Нема заеднички двојки, една тројка, една петка.


ЗАДАЧИ

1 Прецртај ги и доврши ги дрво на делители.


a)



b)



c)



2 a) Нацртај различно дрво на делители за секој од броевите во задача 1.

б) Запиши го секој број како производ од прости броеви.

i) 48

ii) 100

iii) 108

3 Поврзи го секој број со неговиот производ од прости броеви.

$$20 \xrightarrow{\hspace{1cm}} 2^2 \cdot 5$$

$$24 \xrightarrow{\hspace{1cm}} 2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$42 \xrightarrow{\hspace{1cm}} 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$50 \xrightarrow{\hspace{1cm}} 2 \cdot 5^2$$

$$180 \xrightarrow{\hspace{1cm}} 2^3 \cdot 3$$

4 Запиши го бројот што е претставен.

a) $2^2 \cdot 3 \cdot 5$

b) $2 \cdot 3^3$

v) $3 \cdot 11^2$

g) $2^3 \cdot 7^2$

d) $2^4 \cdot 3^2$

f) $5^2 \cdot 13$

5 Запиши го секој од наведените броеви како производ од прости делители.

a) 24

б) 50

в) 72

г) 200

д) 165

ф) 136

Можеш да примениш дрво на множење како помош.

6 a) Запиши го секој од наведените броеви како производ од прости делители. i) 45 ii) 75

б) Одреди го НЗС на 45 и 75.

в) Одреди го НЗД на 45 и 75.

7 a) Запиши го секој од наведените броеви како производ од прости делители. i) 90 ii) 140

б) Одреди го НЗС на 90 и 140.

в) Одреди го НЗД на 90 и 140.


8 Броевите 37 и 47 се прости броеви.

а) Кој број е НЗД на 37 и 47?

б) Кој број е НЗС на 37 и 47?

8 Еквивалентни дропки, децимални броеви и проценти

Некои еквивалентни или еднакви дропки, децимални броеви и проценти се прикажани долу:



Броител е бројот над дробната црта, именител е бројот под дробната црта.

Можеме да претвораме дропки, децимални броеви и проценти. Треба да ги следиме овие чекори.

Дропка во децимален број

- ① Ја пишуваме дропката со еквивалента дропка со именител 10 или 100 или 1000 или...
- ② Ја пишуваме оваа еквивалентна дропка како децимален број.
Користиме табела за месните вредности.

Пример: $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$

$$\frac{6}{10} = 0,6$$

Децимален број во процент

Го множиме децималниот број со 100 и го претвораме во процент.

Пример: $0.6 \cdot 100 = 60\%$

Дропка во процент

Ги следиме чекорите во „Дропка во децимален број“, а потоа чекорот од „Децимален број во процент“.

Пример: $\frac{2}{50} = \frac{4}{100}, \frac{4}{100} = 4\%$

Или ако сакаме, ја пишуваме дропката со именител 100, тогаш броителот е ист со процентот.

Децимален број во дропка

- ① Ја пишуваме децималниот број како дропка.
Користиме табела на месни вредности.
- ② Ја кратиме дропката.

Пример: $0,22 = \frac{22}{100}$

$$\frac{22}{100} = \frac{11}{50}$$

Процент во децимален број

Подели го процентот со 100 и претвори го во децимален број. Пример: $5\% : 100 = 0.05$

Процент во дропка

- ① Ја пишуваме процентот како дропка со именител 100.
- ② Ја кратиме дропката.

Пример 1

Претвори ја $\frac{13}{20}$ во децимален број.

$$\frac{13}{20} = 13 : 20 = 0,65$$

Пример 2

Претвори ги следните проценти во децимални броеви.

- a) 38% b) 30% c) 5%

a) $38 : 100 = 0,38$

b) $30 : 100 = 0,3$

c) $5 : 100 = 0,05$

Пример 3

Претвори ги следните децимални броеви во проценти.

- a) 0,8 b) 0,23 c) 0,125

a) $0,8 \cdot 100\% = 80\%$

b) $0,23 \cdot 100\% = 23\%$

c) $0,125 \cdot 100\% = 12,5\%$

Пример 4

Претвори ги следните дробки во проценти

- a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{7}{8}$

a) $\frac{2}{5} = 2 : 5 = 0,4$

$0,4 \cdot 100\% = 40\%$

b) $\frac{7}{8} = 7 : 8 = 0,875$

$0,875 \cdot 100\% = 87,5\%$

Пример 5

Претвори ги следните проценти во дропки.

а) 45%

б) 5%

в) 12,5%

г) 49,5%

а) $45\% = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$

б) $5\% = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$

в) $12,5\% = \frac{12,5}{100} = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$

г) $49,5\% = \frac{49,5}{100} = \frac{495}{1000} = \frac{99}{200}$

Пример 6

Претвори ги следните децимални броеви во дропки.

а) 0,85

б) 0,07

а) $0,85 = 0,85 \cdot 100\% = 85\% = \frac{85}{100} = \frac{17}{20}$

б) $0,07 = 0,07 \cdot 100\% = 7\% = \frac{7}{100}$

ЗАДАЧИ

- 1 Користи ги броевите од рамката за да дадеш точен одговор.

Може да го употребиши секој број само еднаш.

0,6	0,4	$\frac{7}{10}$	75%	$\frac{1}{4}$	80%	$\frac{1}{5}$	0,75	$\frac{1}{2}$
-----	-----	----------------	-----	---------------	-----	---------------	------	---------------

а) $0,25 = \boxed{}$

д) $60\% = \boxed{}$

б) $40\% = \boxed{}$

т) $0,2 = \boxed{}$

в) $\frac{\overbrace{247}}{247} = \boxed{}$

е) $0,7 = \boxed{}$

г) $50\% = \boxed{}$

ж) $\boxed{} = \boxed{}$

- 2 Запиши го секој процент како: i) децимален број ii) дропка.

а) 14%

б) 74%

в) 24%

г) 8%

- 3 Запиши го секој децимален број како: i) процент ii) дропка.

а) 0,34

б) 0,06

в) 0,68

г) 0,81

- 4 Запиши ја секоја од дропките како: i) децимален број ii) процент.

а) $\frac{9}{25}$

б) $\frac{7}{20}$

в) $\frac{1}{25}$

г) $\frac{19}{20}$

9 Претворање на дропки во децимални броеви

Периодични децимални броеви

Веќе знаеме како да претвориме дропка во децимален број со употреба на еквивалентни дропки. Можеме и да употребиме делење за да ја претвориме дропката во децимален број. Дропката $\frac{6}{25}$ е „шест дваесет и петтини“, „шест од дваесет и пет“ или „шест поделено со дваесет и пет“.

За да ја добиеме дропката како децимален број, го делиме 6 со 25: $6 : 25 = 0,24$

Децималниот број 0,24 е **конечен** затоа што завршува.

Употребуваме калкулатор за ова

Кога ја претвораме дропката $\frac{71}{99}$ во децимален број, добиваме: $71 : 99 = 0,71717171\dots$

Бројот $0,71717171\dots$ е **периодичен децимален број**, тој има бесконечен запис во децималните места во кој цифрите 7 и 1 се повторуваат без прекин. Можеме да го запишеме бројот $0,71717171\dots$ како $0,(71)$ каде што заградите покажуваат дека цифрите 7 и 1 се повторуваат по тој редослед бесконечно.

Децималниот број со повторување секогаш може да се запише како дропка.

Пример

Претвори ги дропките во децимални броеви.

- a) $\frac{5}{8}$ b) $\frac{2}{3}$ в) $\frac{1}{6}$ г) $\frac{23}{27}$ д) $\frac{1}{15}$

Одговорот под д) заокружи го на 2 децимални места.

- a) $\frac{5}{8}$ значи $5 : 8$, па добиваме $\frac{5}{8} = 0,625$

Ова е конечен децимален број, па ги запишиваме сите цифри.

- б) $\frac{2}{3}$ значи $2 : 3$, па добиваме $\frac{2}{3} = 0,666666\dots = 0,(6)$

- в) $\frac{1}{6}$ значи $1 : 6$, па добиваме $\frac{1}{6} = 0,166666\dots = 0,1(6)$

- г) $\frac{23}{27}$ значи $23 : 27$, па добиваме $\frac{23}{27} = 0,851851851\dots = 0,(851)$

- д) $\frac{1}{15}$ значи $1 : 15$, па добиваме $\frac{1}{15} = 0,0666666\dots = 0,07$ (на 2 д.м.)

Запомни:
Целата група од децимални места што се повторува ја ставаме во загради.

ЗАДАЧИ

1 Употреби делење за да ја претвориш секоја од дропките во конечен децимален број.

- a) $\frac{17}{25}$ б) $\frac{11}{20}$ в) $\frac{1}{8}$ г) $\frac{5}{16}$ д) $\frac{29}{32}$

2 Употреби делење за да ја претвориш секоја од дропките во периодичен децимален број

- а) $\frac{2}{3}$ б) $\frac{1}{9}$ в) $\frac{7}{11}$ г) $\frac{13}{33}$ д) $\frac{41}{333}$

3 Употреби делење за да ја претвориш секоја од дропките во децимален број со точност до 3 децимални места.

- а) $\frac{5}{13}$ б) $\frac{6}{7}$ в) $\frac{16}{21}$ г) $\frac{18}{35}$ д) $\frac{126}{289}$

10 Подредување и споредување дропки

За да ги напишеме дропките по ред на големина, мораме да ги споредиме дропките.

Еден начин да го направиме ова е да ги напишеме сите дропки како еквивалентни дропки со ист именител. Овој именител го нарекуваме **заеднички именител**.

Друг начин е да ја поделиме и да ја напишеме секоја дропка како децимален број. Може ќе биде потребно да ги запишеме броевите со едно, две или повеќе децимални места за да ги подредиме по големина.

Пример 1

Упрости ја дропката $\frac{28}{32}$ до нескратлива дропка.

$$\begin{array}{r} \overset{2}{\cancel{28}} \underset{2}{\cancel{\equiv}} \frac{14}{16} \overset{2}{\cancel{\equiv}} \frac{7}{8} \\ \end{array}$$

Ова можеме да го направиме во еден чекор со делење на броителот и на именителот со 4.

$$\frac{28}{32} = \frac{7}{8}$$

Добиената дропка не можеме да ја упростуваме понатаму. Значи таа е нескратлива дропка.

Пример 2

Подреди ги следните дропки, почнувајќи од најмалата.

$$\frac{5}{12}, \frac{3}{8}, \frac{1}{3}$$

Прво да ги запишеме дропките како дропки со еднакви именители.

Најмалиот заеднички содржател на 3, 8 и 12 е бројот 24.

$$\begin{array}{ccc} \frac{5}{12} & \overset{2}{\cancel{\equiv}} & \frac{10}{24} \\ & \cdot 2 & \\ \hline & \overset{3}{\cancel{\equiv}} & \frac{9}{24} \\ & \cdot 3 & \\ \hline & \overset{8}{\cancel{\equiv}} & \frac{8}{24} \\ & \cdot 8 & \\ \hline \end{array}$$

Сега лесно ќе ги запишеме дропките подредени по големина.

$$\frac{8}{24}, \frac{9}{24}, \frac{10}{24}$$

Значи, почетните дропки подредени по големина се $\frac{1}{3} < \frac{3}{8} < \frac{5}{12}$

ЗАДАЧИ

- 1** Употреби еквивалентни дробки за да ги подредиш овие дробки по големина почнувајќи од најмалата.
- а) $\frac{11}{12}, \frac{5}{6}, \frac{3}{4}$ б) $\frac{4}{7}, \frac{1}{2}, \frac{9}{14}$ в) $\frac{2}{3}, \frac{5}{9}, \frac{11}{18}$ г) $\frac{9}{10}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}$ д) $\frac{5}{6}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}$ р) $\frac{7}{10}, \frac{4}{15}, \frac{1}{6}$
- 2** Употреби делење при подредување на овие дробки по големина, почнувајќи од најголемата.
- а) $\frac{1}{3}, \frac{3}{10}, \frac{4}{11}$ б) $\frac{8}{15}, \frac{11}{20}, \frac{4}{7}$ в) $\frac{5}{18}, \frac{2}{9}, \frac{18}{61}$ г) $\frac{12}{21}, \frac{11}{16}, \frac{3}{5}$ д) $\frac{19}{25}, \frac{17}{20}, \frac{9}{11}$ р) $\frac{32}{35}, \frac{17}{18}, \frac{11}{12}$
- 3.** Упрости ги следните дробки до нескратлива форма.
- а) $\frac{14}{20}$ б) $\frac{16}{24}$ в) $\frac{15}{45}$ г) $\frac{24}{60}$ д) $\frac{24}{84}$ р) $\frac{18}{48}$
- 4.** Која дробка во секој пар дробки е поголема?
- а) $\frac{5}{7}, \frac{3}{5}$ б) $\frac{4}{7}, \frac{2}{3}$ в) $\frac{3}{10}, \frac{2}{7}$ г) $\frac{2}{3}, \frac{5}{8}$ д) $\frac{3}{5}, \frac{7}{11}$ р) $\frac{3}{8}, \frac{2}{5}$
- 5.** Дополни со еден од знаците „ $<$ “, „ $=$ “ или „ $>$ “.
- а) $\frac{3}{4} \square \frac{11}{12}$ б) $\frac{5}{7} \square \frac{2}{3}$ в) $\frac{11}{16} \square \frac{3}{4}$ г) $\frac{9}{15} \square \frac{3}{5}$ д) $\frac{7}{9} \square \frac{4}{5}$ р) $\frac{2}{3} \square \frac{11}{16}$